



Предмет: Понуда за патничко возило 109474 CITROEN New C3 Aircross 1.5 BlueHDi 100 FEEL

Производител:	Automobiles CITROEN-Paris, France
Опис на возилото:	Лимузина со пет врати
Мотор:	4 цилиндри
Зафатнина:	1499 cm ³
Обртен момент:	250Nm/1.750 врт/мин
Моќност:	75kW (102КС) /3.500 врт/мин
Пренос :	на предните тркала преку 6 степен рачен менувач
Број на седишта:	5
Димензии(L/W/H) :	4154 / 1756 / 1637 mm
Волумен на багажен простор:	410литри
Пневматици :	205/ 60 R16
Перформанси:	
Забрзување од 0-100 km/h:	10.8 s,
Максимална брзина:	175 km/h
Потрошувачка:	
Град	4.8 l/100km
Отворено	3.5 l/100km
Комбинирано	4.0 l/100km
Норматив на издувни гасови:	ЕУРО 6.2
Емисија на CO2 гасови:	105g/km

Сериска опрема:

- ESP + ASR (електронска програма за стабилност и анти-пролизгувачки систем),
- ABS + REF + AFU (системи за безбедно сопирање) + автоматско вклучување на предните светла при нагло сопирање,
- Помош при тргнување на нагорнина,
- Сензор за издишани пневматици,
- Воздушно перниче за возач,
- Воздушно перниче за совозач со можност за деактивирање,
- Странични воздушни перничиња и завеси,
- Темпомат со ограничувач на брзина,
- Isofix прицврстување на детско седиште,
- Пиротехнички ремени со ограничување на силата,
- Индикатор за непоставен сигурносен ремен,
- Автоматско заклучување на вратите и багажникот при стартување на возилото и (автоматско исклучување во случај на несреќа),
- Централно заклучување со далечинско,
- Електрика на предни стакла,
- Приклучок 12V,
- Висинско прилагодување на возачко седиште,
- Висинско и длабинско подесување на воланот,

INSPIRED BY YOU

АВТОНОВА

Ексклузивен увозник за Македонија, Србија, Црна Гора, Косово и Албанија

ул. Скупи бр. 8, 1000 Скопје - Македонија
Тел.: 02 30 93 001 - office@citroen.com.mk - citroen.com.mk



ISO 9001:2008

- Делива клупа назад 2/3 со 1/3,
- Внатрешно осветлување и осветлување во багажниот простор,
- Мануелен клима уред,
- Електрично прилагодување на надворешните ретровизори,
- Прегради во предните и задните врати,
- **Пакет сигурност: (AFIL систем за предупредување за ненамерно преминување на коловозната линија, Coffee Break Alert, систем за препознавање на сообраќајни знаци за ограничување на брзина),**
- Тонирани стакла,
- Бришач на задно стакло,
- Куќишта на ретровизорите во црна мат боја,
- Задни светла со 3D ефект
- Патен компјутер,
- Серво управувач,
- Индикатор за температура на моторот,
- Резервно тркало 16",
- Часовник и индикатор на надворешната температура,
- Поставување на седиштата Mica Grey,
- Рачки на вратите во боја на каросерија
- Ретровизори со грејачи на огледала,
- **Пакет Color Black - Рачки на надворешните врати и капацы на ретровизорите во црна сјајна боја,**
- **Надолжни кровни носачи во црна сјајна боја,**
- **Дополнителна заштита на браникот напред и назад во сива боја Anthra,**
- **Дневни светла со LED,**
- **Мултифункционален волан во кожа,**
- **CITROËN Connect Радио на 7" екран чувствителен на допир, MP3 со Bluetooth и приклучок USB, AUX,**
- **Подолжна украсна лајсна под каросерија,**

Дополнителна опрема вградена во возилото:

- Металик боја – Темно Сива
- Ентериер Metropolitan Gray (Сива ткаенина) и потпирач за раце на возачко седиште
- Лизгачки седишта во вториот ред деливи во размер 2/3 со 1/3 со средишен наслон за раце, отвор за скии и интегриран држач за пијалоци
- Пакет Comfort: Задни паркинг сензори, електрика на стакла напред и назад, електрично преклопливи грејни надворешни ретровизори
- Битон покрив во бела боја
- Автоматски клима уред
- CITROËN NAV 3D на 7" екран чувствителен на допир: Навигациски систем 3D со мапа на Европа, радио AM/FM со 6 звучници, Bluetooth, USB и Mirror Screen
- **Пакет "Color Natural White": (ги содржи следниве надворешни додатоци во бела боја): куќишта на ретровизорите, надолжни кровни носачи, дизајнирано странично задно стакло и рамки на предните фарови + затемнети задни стакла**
- Citroen Connect Box

Гратис Пакет дополнителна опрема

- 16" MATRIX алуминиумски фелни
- Надолжни кровни носачи
- Предни светла за магла

Цена на понудениот модел вкупно со ДДВ	Промотивен попуст	Дополнителен попуст за возило од лагер	Цена на понудениот модел вкупно со ДДВ и со вклучен попуст
21.150,00 €	1.500,00 €	1.160,00 €	18.490,00 €

Рок на испорака: **Веднаш од лагер**

Сервис и гаранција :

Еврогаранција : **2 години со неограничен број на поминати километри**

2 години асистенција на пат

Сервисна мрежа

Сопствен сервис и магацин за резервни делови:

- АВТОНОВА Скопје
- АВТОНОВА Битола



Со почит,
АВТОНОВА
Продажба на нови возила